



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
ИНФО ЛИНИЈА  
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222  
Е-пошта: info@fzo.org.mk  
Web:

www.fzo.org.mk

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ВО ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА ПРЕКУ ВЕБ ПОРТАЛОТ НА ФОНДОТ ЗА 2014 ГОДИНА

Почитувани,

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги известува сите даватели на здравствени услуги кои имаат важечки договор за 2013 година и се во мрежата на здравствени установи дека можат електронски да склучат договор со Фондот за **2014 година преку Веб порталот на Фондот**, со користење на електронски потпис како валиден дигитален сертификат од електронската здравствена картичка (ЕЗК).

При тоа потребно е да се исполнат следните предуслови:

1. Овластените лица ( потписници) на здравствените установи да имаат електронска здравствена картичка (ЕЗК). Сите овластени потписници кои се уште немаат ЕЗК можат веднаш да се јават во подрачната служба на Фондот кој во **итна постапка** ќе ја обезбеди истата;
2. Здравствената установа да има интернет поврзување;
3. Овластените лица да се регистрирани на веб порталот на Фондот со корисничко име и лозинка;
4. Изјавата за согласност за склучување на договор со Фондот во електронска форма да се достави до подрачната служба каде е седиштето на здравствената установа;
5. Обука за електронско потпишување на договорот во декември 2013 година
6. Потпишување на договорот со електронската здравствена картичка најдоцна до 31.12.2013 година.

Со цел да ја олесни постапката за склучување на договорите по електронски пат, Фондот изготви терк на изјава за согласност за склучување на договор во електронска форма која треба да ја пополни и потпише овластеното/те лице/ца ( потписник/ци) на здравствената установа.

Прилог: Терк на изјава

Потпишаната и архивски заведената изјава приватните и јавните здравствени установи треба да ја достават до Подрачните служби на Фондот во зависност од седиштето на истите.

**Рокот за доставување на изјавата е 20.11.2013 година.**

За сите прашања обратете се на следните телефонски броеви:  
**02 3289031 и 02 3289022**

Со почит

ФЗОМ